

## МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

Освен податокот дека уште во 1920 година грчката Влада во официјалните документи признавала дека во Грција живеат Македонци, деновиве "Виножито" објави и податок за постоење на "Буквар", кој во Грција бил печатен на македонски јазик во 1926 година.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

## ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ СВЕДОЧАТ ВО ПОЛЗА НА НАШЕТО МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА

та Влада во 1926 година објавила 'Буквар' за учење на македонски јазик со кирилско писмо".

Кога станува збор за пописот од 1920 година, кој го организираше грчката држава под притисок на Друштвото на народите, треба да се спомне фактот дека во посебна графа означена на грчки и на француски јазик, различна од графите за бугарски и за српски јазик се пишувало населението кое говорело на македонски јазик. Всушност, на пописните листови биле поставени прашањата: Кој е твојот мајчин јазик?, Каков јазик говорите дома?, Доколку вашиот мајчин јазик не е грчки дали разбирате грчки?

освен грчкиот. Исклучок бил пописот од 1951 г. кога можело да се најде декларирање како славјански јазик.

Објавувањето на овие сознанија се совпадна со традиционалната прослава на Илинден, која со години наназад ја организираат Македонците во Леринско.

Инаку, тамошните Македонци сè уште се соочуваат со проблеми со грчките власти кога станува збор за нивните права и за употребата на нивниот мајчин македонски јазик. Иако веќе подолго време е во тек подготовката на официјалното стартување на "Гласрадио", експериментална радиостаница на која би се емитувала и програма на маке-

# МАКЕДОНСКИ "БУКВАР" ВО ГРЦИЈА ОТПЕЧАТЕН ВО 1926 ГОДИНА

Наспроти секојдневните грчки тврдења и антимакедонска пропаганда дека во оваа држава нема Македонци, сепак вистината отсекогаш била на наша страна, а за тоа сведочат историските архиви. Па, така освен податокот дека уште во 1920 година грчката Влада во официјалните документи признавала дека во Грција живеат Македонци, деновиве "Виножито" објави и податок за постоење на "Буквар" кој во оваа наша соседна земја бил печатен на македонски јазик во 1926 година. Тоа се случило една година подоцна од печатењето на "Абецедарот" ("Агностико"), во 1925 година, кој бил со латинично писмо, наменет за македонските деца и за изучување на нивниот мајчин јазик.

"Букварот", како што посочи Павле Воскопулос, член на колективното раководство на "Виножито", бил отпечатен во Солун во печатницата "Папанесторас", на улицата "Александар Македонски", број 16. Тој потенцира дека наскоро ќе објават и факсимили, но ќе го отпечатат и "Букварот" во неговата оригинална македонска и кирилска форма.

"По ова откритие - додава Воскопулос - беспредметни се дискусиите на Грција на тема постоење на македонско малцинство и македонски јазик. Ако веќе грчките власти не сакаат да признаат дека постои малцинство, не сакаат да организираат попис, на кој ќе се утврди постоењето на не-Грци по род на нивна територија, тогаш не можат да го пренебрегнат податокот дека токму грчка-

Иако официјалните резултати од овој попис никогаш не биле објавени, а најголемиот дел од пописната документација била уништена, исто како што тоа се случило и со копиите на кирилското издание на "Букварот", наменет за македонските деца, сепак дел од пописните материјали биле зачувани од страна на грчки историчари.

Овој пописен документ, кој сведочи за тоа дека македонскиот јазик бил дел од грчката владина политика, е реобјавен во второто проширено издание на "Абецедарот", промовирано во Овчарани, Леринско.

Како што веќе објавија некои медиуми, дел од пописната документација на која се гледало дека две децении пред Тито Грција го признала македонскиот идентитет, пред година ипол бил доставен до посредникот во преговорите за името на нашата држава, Метју Нимиц. Овие факти го натерале Нимиц во претпоследниот предлог за името да го смени ставот и во последниот предлог да предложи поволно решение за Македонија кое, како што ни е познато, Атина веднаш го отфрли.

По повеќестраните пописи од 1961г., 1971г., 1981г., 1991 година е забрането секако спомнување на друг мајчин јазик

донски јазик, поради забраната од грчката држава и нереалните услови кои таа ги поставува, проектот не може да се реализира.

